

A close-up photograph of a man with a dark beard and mustache. He is wearing a light-colored, long-sleeved button-down shirt. His hands are clasped together in front of him, supporting his lower abdomen, suggesting pain or distress. The background is a plain, light color.

АКУТНА АБДОМИНАЛНА БОЛКА пристан

проф.д-р Магдалена Генадиева-Димитрова

АБДОМИНАЛНА БОЛКА

- Евалуацијата на абдоминалната болка бара знаење и разбирање на можните механизми одговорни за настанок на болката, диференцијација на честите причини, препознавање на типичните случаи и клинички презентации.
- Сите пациенти немаат типична презентација. Оттука, невообичаени причини за абдоминална болка треба да се имаат во предвид, особено на стари лица и кај имунокомпромитирани пациенти.

АКУТЕН АБДОМЕН

- Предизвик за лекарите
- Најчеста причина за итен хируршки прием
- Опфаќа бројни состојби во распон од тривијални до животозагрозувачки
- Клиничкиот тек може да варира од минути до часови, до недели
- Може да е егзацербација на постоечка хронична болест (хроничен панкреатитис, васкуларна инсуфициенција....)

**Примарен симптом на “акутниот
абдомен” е АБДОМИНАЛНА БОЛКА**

Епидемиологија на акутната абдоминална болка

- **5-10%** од приемите во ургентните центри.
- Од нив, **14-40%** од пациентите имаат потреба од хируршка интервенција.
- Многу честа е дијагнозата **НЕСПЕЦИФИЧНА АБДОМИНАЛНА БОЛКА**
- **Предизвик за лекарите во ургентните единици:**
 - Околу **1/3** имаат типична презентација.
 - При погрешна дијагноза, стапката на смртност кај лица во напредната возраст е **2.5** пати повисока отколку при поставена точна дијагноза.

Групи на пациенти со абдоминална болка кај кои е потребно особено внимание

- Пациенти во напредната возраст (со потреба од домашна нега)
- Имунокомптомитирани лица (пр. ХИВ)
- Жени во период на бременост
- Пациенти во постоперативен период
- Новороденчиња

Важен концепт при пристапот кај итни пациенти со абдоминална болка

- **ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА**

- **КОЈ** пациент има акутен абдомен?
- **КОИ СЕ** можните дијагнози?
- **ЗОШТО** е во опција одредена дијагноза?
- **КАКО** ќе се потврди ?
- **КОГА** консултација со хирург за опертација?

ПРИСТАП

- Целосна историја (анамнеза, историја на болест)
- Темелен физикален преглед

Дијагнозата во голем дел случаи базира на добро земени анамнестички податоци и соодветен физикален преглед.

- Во одреден број случаи не е можна егзактна дијагноза по иницијалната проценка и потребни се понатамошни исследувања.

Типови на абдоминална болка:

1. Висцерална
2. Париетална
3. Пренесена (болка која се чувствува во дел од телото , иако истиот не е извор на болката)

1. Висцерална болка

- Резултат на истегнување на нервните влакна за инервација на сидовите на шупливитите или солидните органи.
- Се јавува рано и е лошо локализирана.
- Може да е резултат на исхемија и инфламација.

2. Париетална болка

- Предизвикана од иритација на париеталниот перитонеум.
- Се јавува покасно и е подобро локализирана.
- Може да е локализирана на дерметомот кој е на површината од местото на болниот стимулус.

3. Пренесена болка

- Болката се чувствува на место одалечено од патолошниот орган.
- Болката е вообичаено испси латерално од инволвираниот орган, а се чувствува централно ако патолошкиот сусотрат причинител на болката е централно.
- Се должи на ембиолошкиот развој.

Акутна абдоминална болка

- Два периода во евалуацијата на пациентите со акутна абдоминална болка:
 1. Класификација на абдоминалната болка по системи
 2. Според абдоминалната топографија (4 квадранти)

Класификација на абдоминалната болка

- Три главни категории на абдоминална болка:
 1. Интра-абдоминална (произлегува од абдоминалната празнина/ретроперитонеумот) која вклучува:
 - Гастроинтестинален систем (апендицитис, дивертикулитис.....)
 - Генитоуринарен систем (рenalна колица.....)
 - Генитален систем (акутна инфламаторна карлична болест.....)
 - Васкуларен систем (AAA, месентеријална исхемија.....)

Класификация на абдоминалната болка


- . Екстра-абдоминална (помалку честа) која вклучува:
 - Кардиопулмонални причини (AMI.....)
 - Абдоминален СИД (хернија, Zoster)
 - Неурогена болка (Zoster.....)
 - Психијатрички причини (анксиозност, депресија....)


3. Неспецифична абдоминална болка – не доволно објаснета и описана.

Абдоминална топографија

- Десен горен квадрант Лев горен квадрант
- Десен долен квадрант Лев долен квадрант
- ГОРЕН АБДОМЕН
- ДОЛЕН АБДОМЕН
 - ЦЕНТРАЛНА
- ГЕНЕРАЛИЗИРАНА

Абдоминална топографија





Анамнестички податоци

- Локација, интензитет, почеток, локализација, траење на болката, фактори кои ја агравираат или олеснуваат
- Гастроинтестинални симптоми (наузеа, вомитус, дијареја)
- Генитоуринарни симптоми
- Васкуларни симптоми (атријална фибрилација, акутен миокарден инфаркт, AAA)
- Overlap на одредени симптоми на пр. наузеа кај гастроинтестинална и гемитоуринарна патологија.

- “OLD CARS”
 - O- onset
 - L- location
 - D- duration
 - C- character
 - A-alleviating/aggravating factors
 - associated symptoms
 - R- radiation
 - S- severity

Анамнестички податоци

- Предходна медицинска историја
 - Предходна /сегашна терапија
 - Предходни хоспитализации
 - Предходни хируршки интервенции
 - Хронични болести
 - Социјална историја
 - Професија

Физикален преглед на абдоменот

- Проценка на генералната состојба.
Интензитетот на болката не секогаш е во корелација со тежината на болеста.
- Иницијално проценка на виталните знаци
- Пациентите со висцерална болка не можат да лежат .
- Пациентите со париетална болка ги ограничуваат движењата.

Физикален преглед на абдоменот

- **ИНСПЕКЦИЈА** (дистензија, оперативни лузни, абдоминална маса.....).
- **АУСКУЛТАЦИЈА** (отситна или присутна цревна перисталтија).
- **ПАЛПАЦИЈА** (органомегалија, болна осетливост, дефанс, хернија....).
- Гинеколошки преглед
- Ректален преглед

Лабораториски анализи

- Крвна слика (со лимитирано клиничко значење)
- Анализа на урина /уринокултира
- Црнодробни функционални тестови /Амилаза / Липаза
- Тропонин
- HCG
- Копрокултира

Радиографски испитувања

- Нативна графија на абдомен
- Абдоминален ултразук
- Комјутеризирана томографија

Специфични дијагнози

- Кај пациентите на возраст над 50 години најчести четири причини за акутна абдоминална болка се: болести на билијарниот тракт (21%) неспецифична абдоминална болка (16%), апендицитис(15%) и цревна опструкција (12%).
- Кај пациентите под 50 години најчести три причини за акутна абдоминална болка се: неспецифична абдоминална болка (40%) апендицитис (32%) и други причини (13 %).

Акутен апендицидис

- “ И покрај големиот број алгоритми и препораки за клиничка одлука кои инкорпорираат различни клинички и лабораториски параметри, за повеќе од столетие неостварена е можноста за сигурно точна преоперативна дијагноза.”

Акутен апендицидис

- Клинички карактеристики со одредена предиктивна вредност се:
 - Болка во долниот десен абдоминален квадрант
 - Мигрирачка болка од пефриумиликалната регија кон десниот дolen абдоминален квадрант RLQ
 - Палпаторна болна осетливост
 - Болка следена со повраќање
 - Позитивен знак на псоас

Акутен апендицидис

- Ултразукот може да е корисен за детекција, но се преферира КТ кај возрасни и жени кои не се бремени.
- КТ може да е со или без контраст (орален или и.в)
- Негативен КТ не ја исклучува дијагнозата, но позитивен КТ наод ја потврдува.

Болести на билијарниот тракт

- Најчеста дијагноза кај пациенти над 50 години во ургентните центри.
 - Вклучува:
 - Акутен холециститис (акалкулозен / калулозен)
 - Билијарна колика
 - Опструкција на билијарното стеблот (асцендентен холангитис – болно пожолтување /треска).
- Од пациентите со акутен холециститис најголемиот дел немаат треска, додека 40% немаат леукоцитоза.

Болести на билијарниот тракт

- Пациентите се жалат на:
 - Дифузна болка во горната абдоминална половина
 - Генерализирана абдоминална осетливост
 - Болка во десниот горен или долен абдоминален квадрант.

Болести на билијарниот тракт

- Абдоминалната ултрасонографија е тест на избор за пациентите со супсекција за болест на билијарниот тракт.
- MR холангиографија (MRCP)
 - Со добра сензитивност и специфичност во детекција на калкулоза и билијарна опструкција.
 - Помалку инвазивен / со помалку компликации отколку ERCP
 - (при ERCP можност за перфорација, панкреатитис, повреда на билијарен канал)

Опструкција на тенко црево

- Опструкцијата на тенкото црево може да е резултат на предходни абдоминални хируршки интервенции.
- Пациентот може да се презентира со интермитентна, коликообразна болка, абдоминална дистензија и отсуство на гас и столица.
- Само два податока од медицинската историја и анамнезата (предходна абдоминална хирургија и интермитентна/коликообразна болка) и два наода од физикалниот преглед (абдоминална дистензија, отсуство на столица и гас) се со предиктивна вредност во дијагностицирањето на тенкоцревната опструкција.

Опструкција на тенко црево

- Нативната ртг графија на абдомен езначајна, но може да биде лимитирана заради:
 - Обезност на пациентот
 - Пациентот е во кревет, без можност да застане
 - Технички лимитации

НАТИВНА РТГ ГРАФИЈА НА АБДОМЕН



Цревна опструкција

- **Тенко црево**

- централна
- Тенкоцревни валвули
- дијаметар $> 5\text{cm}$

- **Дебело црево**

- Перфирена
- Хаустри
- $> 10\text{cm}$



Акутен панкреатитис

- 80% од случаите резултат на алкохолен абусус или жолчна калкулоза
- Други причини:
 - Лекови (azathioprine, Tetracycline, Hydrochlorothiazide, Furosemide)
 - Панкреатичен карцином
 - Абдоминална траума/хирургија
 - Улкус со панкреатично зсегање
 - Фалилијарен панкреатитис (Hypertriglycerides / Hypercalcemia)
 - Јатроген (ERCP)
- Дефиниција :
 - Воспаление на панкреасот
 - Асоцирано со едем, панкреатична автодигестија, некроза и можна хеморагија

Акутен панкреатитис

- Само мал број на пациенти се презентираат со болка и осетливост лимитирана во анатомската регија на панкреасот во горната половина на абдоменот.
- 50% од пациентите се презентираат со болка која се шири и предизвикува генерализирана абдоминална осетливост.

Акутен панкреатитис

- Воспалителниот процес околу панкреасот предизвикува знаци и симтоми како:
 - Плеврална ефузија
 - Grey Turner-ов знак (слабинска дисколорација)
 - Cullen-ов знак (периумбиликална дисколорација)
 - Асцитес
 - Иктерус

Акутен панкреатитис

- Најзначајно за дијагноза - липаза, амилаза
- Други значајни анализи: (кровна слика, CRP, Ca)
- Висината на покачените панкрастичните ензими е без прогностичко значење
- Контрасниот КТ значаен за stage-инг на тежината на панкреатитисот

Акутен панкреатитис

- Прием на пациентите со висок ЦРП и висок Ranson скор во единица за интензивна нега.
- При дијагнозата на акутен апнкеатитис проценка на пациентите во однос на :
 1. Билијарен панкреатитис
 2. Перипанкреатични компликации

Акутен панкреатитис

Билијарен панкреатитис

- резултст на билјарнс опструкцијс.
- може да води до асцендентен холангитис

Клинички наоди: можнна појава на треска, пожолтување/иктерус

Лаб. наоди: ↑AST / ALT, ↑ вкупен билирубин

Радиолошки наоди:

MRCP - тест на избор за панкреатиниот и билијарниот канален систем

Контрастен CT - корисен со лимитиран во приказот на главниот билијарен канал

Абдоминален ултразук – најзначајен модалитет за евалуација на билијарното стебло и евалуација на билијарна опструкција. Со поголема сензитивност од КТ во евалуација на билијарното стебло. Безбеден во бременост.

Акутен панкреатитис

Перипанкреатични компликации:

- Некроза (некротизирачки панкреатитис)
 - Хеморагија (хеморагичен панкреатитис)
 - Колекции на течност (панкреатични псевдоцисти)
-
- **Клинички наоди:** дистендиран абдомен, сепса, appear septic, Cullen-ов и/или Grey Turner-ов знак.
 - **Лаб. наоди:** пад на Hg .
 - **Радиолошки исследувања:** избор при евалуација на компликациите е контрастен КТ скен.

Акутен дивертикулитис

- Околу $\frac{1}{4}$ од пациентите се презентираат со болка во левиот долен абдоминален квадрант.
- $\frac{1}{3}$ од пациентите се презентираат со болка во долниот абдомен.
- 20% од старите лица со потврдена дивертикулоза се без значајна абдоминална осетливост.
- Лицата во напредната возраст се со ризик за сериозни тешки и често фатални компликации на дивертикулитис (колонска перфорација....).

Акутен дивертикулитис

■ КТ со контраст:

- Тест на избор.
- Можност за идентификација на абсцеси и други компликации и можност за прецизна хируршка стратегија.

■ Ултразвук:

- Базира на идентификација на воспален дивертикулумі со цел дијагноза што е особено тешко во услови на комплициран дивертикулитис.

Ренална колика

- Пациентите се презентираат со нагла, ненадејна, коликообразна, унилатерална болка, која ирадира во препоните , тестисите и лабиите.
- Појава на хематурија и наод од нативна графија може да е од корист но не секогас и сигурен доказ во дијагностичката евалуација на ренална колика.
- КТ е стандард за дијагноза. Интравенската пиелографија е со ниска сензитивност и е *time consuming* при ургентните исследувања.
- Треба да се исклучи аневризма на абдоминална аорта.

Акутна карлична воспалителна болест

- Пациентките се жалат на болка/осетливост во долниот абдомен, аднексално или цервикално.
- Најзначајно пациентките се жалат на абнорамлен вагинален исцедок (најчест наод).
- Треска, палпабилна маса, \uparrow Le.
- Најдобра не инвазивен тест е трансвагинален ултразук.

Ектопична бременост

- Симптомите включуваат абдоминална болка (најчесто) и вагинално крвавење.
- При такви тегоби - тест за бременост и квантитативен тест за HCG
- Потребен трансвагинален ултразук

Аневризма на абдоминална аорта (AAA)

- Дисекцијата се презетира со градна или болка во грбот која миграира кон абдоменот во тек на дисекцијата кон дистално.
- AAA - диекција, прогресивно наголемување, руптура.
- <50% од пациентите со AAA имаат хипотензија, абдоминална и грбна болка и/или пулсирачка абдоминална маса. Презентацијата може да е слична на ренална колика.

Аневризма на абдоминална аорта

- На физикален преглед присутни палпитации.
- Any stable pt > 50 yrs old presenting with recent onset of abd / flank / low back pain should have a CT scan to exclude AAA from the differential diagnosis.
- Can use bedside ultrasound FAST scan, but this will not provide information about leakage or rupture.
- MRI is limited in its ability to identify fresh bleeding. It is not an appropriate emergency procedure.

Мезентеријална исхемија(МИ)

■ Дијагнозата може да се подели на:

1. Артериска инсуфициенција

- Оклузивна – Емболична (атријална фибрилација) / Тромботична
 - Емболичната МИ има нај ненадеен, нагол почеток.
- Неоклузивна – пад на крвен притисок (AMI / Shock)
 - Најчесто клинички занци за пад на крвен притисок (акутна срцева болест)

Мезентеријална исхемија(МИ)

Венска – Тромбоза на мезентеричната вена

- При хиперкоагулабилни сосотојби.
- Најчесто кај млади пациенти.
- Со низок морталитет.
- Веднаш се третира со антикоагулантна терапија.

Мезентеријална исхемија(МИ)

- Пациентите се најчесто постари , со значајен ко-морбидитет, со висцерален тип на абдоминална болка, лошо локализирана.
- На нативна графија наод за перфорација и/или опструкција.
- Можно е присуство на *pneumotosis intestinalis*, слободна течност во абдоминалната празнина, дилатирани цревни вијуги наод консистентен за илеус и/или приказ на опструкција на КТ.
- Ангиографијата е процедура на избор за дијагноза и иницијална терапија.

Исхемичен колитис

- Дијагноза кај постари пациенти.
- Болката се опишува како дифузна или долно абдоминална кај 80% од пациентите.
- Болката може да е придрожена со дијареја често помешана со крв кај 60 од пациентите.
- Споредено со мезентеријалната исхемија не се работи за оклузивна болест на големите крвни садови.
- Не е индицирана ангиографија. Доколку е направена најчесто наодот е уреден.

Исхемичен колитис

- Може да се јави по хирургија на абдоминална аорта.
- Дијагнозата се поставува со колоноскопија.
- Корисен е color doppler ултразук.
- Во најголем број случаи афектирани се само сегменти од микоза и субмукоза.
- Хроничните случаи можат да водат до колонски стриктури.
- Третманот вклучува конзервативна терапија или доколку настане некроза индицирана е хирургија.

Екстраабдоминални причини за акутна абдоминална болка: **Кардиопулмонални**

- Болката е вообично во горната половина на абдоменот.
- РТГ графија на бели дробови со цел - исклучување или потврда за: пневмонија, пулмонална емболија, плеврална ефузија и/или пневмоторакс.
- Негативен наод на ртг-графија со присутвна плеврална болка во прилог на можна пулмонална емболија.
- При епигастриска болка треба да се праша за предходна кардијална историја, да се направи ECG и да се размислува за понатамошна кардијална евалуација.

Екстраабдоминални причини за акутна абдоминална болка: **Абдоминален сид**

- Знакот на Carnett
- Синдромот на абдоминален сид се преклопува со хернии, неуротски причини за акутна абдоминална болка.

Екстраабдоминални причини за акутна абдоминална болка: **Хернија**

- Се карактеризира со дефект низ кој во услови на зголемен интраабдоминален притисок има протрузија на интраабдоминални структури.
- Типови: ингвинална, инцизионална, периумбиликална и феморална (почесто кај жени).
- Некомплицираните хернии се асимптоматски, а при преглед дискомфорт.
- Значајна болка е знак за странгулација/инкарцерација.

Метаболни причини за акутна абдоминална болка

- Абузус на алкохол и наркотични средства
- Адренална криза
- Тироидна бура
- Хипо / хиперкалцемија
- Криза кај српеста анемија – можни причини за болка спленомегалија/ хепатомегалија, инфаркт во слезенката, холециститис, панкреатитис или мезентерична венска тромбоза.

Невролошки причини за акутна абдоминална болка

- Зостерiformна радикулопатија – во проекција на одреден дерматом и се карактеризира со континуирани сензации на жарење и бодежи.
- Дијабетична невропатија

Неспецифична акутна абдоминална болка

- Добра дел од ургентните пациенти имаат неспецифична абдоминална болка.
- Пациентите може да имаат наузеја, епигастриска болка или болка во левиот долен абдоминален квадрант.
- Лабораториските анализи се најчесто нормални. Можна е леукоцитоза.
- Дијагнозата терба да се потврди со повторени испитувања.

Специјални укажувања

- Кај пациентите >50 години треба да се размислува за мезентеријална исхемија, исхемичен колитис и ААА.
- Кај пациентите во напредната возраст симтомите не се манифестираат исто како кај помладите.
- Споредено со помладите пациенти , само 20% од повозрасните пациенти ќе се дијагностицираат како неспецифична абдоминална болка.
- Претпоставете дека кај повозрасните пациенти има хируршка причина за абдоминалната болка се додека не докажете спротивно.
- 40% од пациентите > 65 години приемни во ургентните центри заради абдоминална болка имаат потреба од хирургија.

HIV/AIDS

- Ентероколитис со дијареја и дехидратација е најчеста причина за абдоминална болка.
- Можна е со CMV поврзана перфорација на дебелото црево.
- Внимавајте за опструкција како резултат на Kaposi сарком , лимфом или атипична микобактерија.
- Милете на болестите на билијарниот тракт (CMV, Cryptosporidium)



- ✓ *Разбирање на изворот и презентацијата на различните типови на абдоминална болка*
- ✓ *Рационален и аналитичен пристап кон елементите од медицинската историја и физикалниот преглед*
- ✓ *Знаење во користењето на дијагностичките тестови*
- ✓ *Примена на принципите за пристап и грижа за пациентите во ургентните единици*

